

МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СКОПЈЕ

Примено:


12. 07. 2012

Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	1806/1		

Издадено:	02/06
Редни број:	1806/1
Месец:	Июль
Година:	2012

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по математика за V одделение на деветгодишното основно образование за учениците со аутизам.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



АДАПТИРАНА НАСТАВНА
ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО
АУТИЗАМ

МАТЕМАТИКА

ДЕВЕТГОДИШНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

V ОДДЕЛЕНИЕ



1. ВОВЕЛ

Математиката е еден од темелните наставни предмети во основното училиште. Ученикот ќе стекне знаења и навики кои се битни за неговото успешно вклучување во повисоките степени на образование и во останатите сегменти на општеството. Поимите што се обработуваат во рамките на предметот математика се усогласени со когнтивниот развој на ученикот и со неговите индивидуални можности. Тие, исто така, се во корелација со други сродни предмети и со непосредната животна околина.

Со реализација на наставните содржини и другите видови активности во наставата по предметот математика се постигнуваат образовни, информациски, функционално-формативни и восппитни цели. При тоа, во наставата по математика се усвојуваат основни и изведени математички поими, постапки, правила и законитости, се развиваат различни облици на мислење, со што кај ученикот се развиваат способности за творечка активност, формални знаења и вештини. На тој начин ученикот ги применува математичките знаења и вештини во секојдневниот живот.

Освен што се поттикнува когнитивниот развој на ученикот, со поучувањето и ученето на математиката се поттикнува и неговиот афективен и моторички развој, односно развојот на целокупната личност на ученикот. Поконкретно, се овозможува јакнење на самдовербата на ученикот, развивање на упорност, одговорност и прецизност во работата, негување на работните навики, развивање на перцепциите (особено визуелната и тактилната) и ориентирање во просторот и времето.

Значењето на математиката, како настанец предмет, е и во развивањето на мисловните процеси, поконкретно на способностите за анализа, синтеза, абстрагирање и воопштување, како и во решавањето на проблеми и воведувањето во истражувачки постапки.

Предметот математика е задолжителен предмет. Со наставниот план за деветгодишното основно образование за предметот математика во V одделение се предвидени 4 часа неделно, односно 144 часа годишно.

2. ЦЕЛИ ЗА РАЗВОНИОТ ПЕРИОД ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

- да ги извршува основните аритметички операции во множеството на природните броеви;
- да ги извршува основните аритметички операции во множеството на позитивни рационални броеви (дропки со еднакви именители и десимални броеви);
- да воочува проблемски ситуации во секојдневниот живот и да наоѓа начини за решавање;
- да ги познава основните геометриски поими и да ги објаснува фигуранте: полуправа, отсечка, полурамнини, агол, многуаголник, триаголник, правоаголник, квадрат, како и геометриските тела: коцка, квадар, пирамида, цилиндар, конус и топка;
- да ги разбира и применува единиците мерки и да ги претвора од поголеми во помали и обратно;
- да собира и одзема именувани броеви и да претвора поголеми во помали;
- да стекне особини на: самостојност, иницијативност, точност, љубопитност, истрајност во работата;
- да го јакне чувството на сигурност и самодоверба, при што математиката ја доживува како пријатно искуство.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО УЧИЛНИЦЕТО

Ученикот/ученичката:

- ▶ да ги усвојува броевите до 100;
- ▶ да се оспособува да ги применува основните аритметички операции во множеството на природните броеви до 100;
- ▶ да се оспособува за споредување на броевите до 100;
- ▶ да знае да разликува едноцифрен од двоцифрен број;
- ▶ да се оспособува практично да ги применува операциите собирање и одземање во решавање на проблемски ситуации;
- ▶ да ги совлада операциите множење и делење (таблично) и логично (на конкретен план);
- ▶ да се оспособува да воочува проблемска ситуација од секојдневниот живот и да наоѓа начини за нејзино решавање;
- ▶ да се оспособува да ги разликува геометриските поими: права, точка, отсечка, искршена линија, правоаголник, квадрат и триаголник;
- ▶ да се оспособува да претвори линија, искршена линија, правоаголник, квадрат и триаголник;
- ▶ да се оспособува да именува темиња (точки) и страни на правоаголник, квадрат и триаголник;
- ▶ да се оспособува да претвори кружница со шестар и да определува центар на кружницата;
- ▶ да го разбира поимот за хоризонтална, вертикална и коса линија и да го применува поимот во практиката;
- ▶ да се оспособува да претвори многуаголник, да именува елементи на многуаголникот;
- ▶ да се оспособува да споредува и да мери време, должина, маса и течност;
- ▶ да го разбира поимот плоштина и практично да го применува;
- ▶ да се оспособува за употреба на нестандартни мерки за должина, маса и течност;
- ▶ да се оспособува да користи пари (до 100 денари);
- ▶ да се оспособи за едноставна поделба на целото (половина и четвртина);
- ▶ да се оспособува да прибира, класифира и споредува едноставни податоди;
- ▶ да се воведува во користење на ИКТ во содржини од математиката.

4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

Тема 1: ПРИРОДНИ БРОЕВИ ДО 100 (СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДО 100) (ориентационо 42 часа)

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката:			
<ul style="list-style-type: none"> ▶ да собира и да одзема броеви до 10 (повторување); ▶ да собира и да одзема броеви до 40 (повторување); ▶ да се оспособува да чита и да запишува броеви до 100; ▶ да се оспособува да споредува броеви до 100 со употреба на „ловес-шомалку-еднакво“; ▶ да употребува знаци за „повеќе-шомалку-еднакво“ (повторување); ▶ да препртува цифри до 100; ▶ да разликува еднодифрен од двоцифрен број; 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Собирање и одземање до 10 (повторување) ▶ Броеви до 40 (повторување) ▶ Броеви до 100 ▶ Споредување на броевите до 100 ▶ Собирање десетки 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Броеви до 100 ▶ Повеќе ▶ Помалку ▶ Еднакво 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вежби за иденгификација, именување и пишување на броевите до 40. ▶ Вежби за собирање и одземање до 20. ▶ Вежби за користење бројно скалило како помошно средство при собирањето и одземањето. ▶ Вежби за иденгификација, читање, пишување и прекртрување на броевите до 100. ▶ Претставување на броевите до 100 со дидактички материјали (стапнина, квадратчиња и коцки). ▶ Вежби за споредување со употреба на „повеќе-шомалку-еднакво“ со символи „<“, „=“, и „>“. ▶ Формирање низа од броеви до 100 според дадено барање (на пр., запишување на броевите од 10-30 или од 50-70). ▶ Игра во парови (на пр., еден ученик зема картонче со бројот 1, а неговиот партнер со бројот 2, другите го запишуваат добиениот двоцифрен број со цифри, а потоа ги заменуваат местата и го запишуваат новиот двоцифрен број). ▶ Споредување на бројот на елементите во две множества или друг материјал (гравчиња, копчиња и сл.) и означување со соодветен символ и употреба на „ловес-шомалку-еднакво“. ▶ Правење низи од елементи (коцки, ленти, лека и сл.) и броење од 1 до 100.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Собирање десетки до 100 ▶ Собирање 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Собирање 	

<ul style="list-style-type: none"> ▶ да се оспособува да собира и да одзема десетки до 100; ▶ да знае дека десетките се представуваат со цифрата 10; ▶ да се оспособува да собира двоцифрени броеви (со дополнување до полна десетка); ▶ да се оспособува да собира двоцифрени броеви (без дополнување на десетка); ▶ да се оспособува да одзема едноцифрен од единцифрен број; ▶ да се оспособува да собира двоцифрени броеви (без премин); ▶ да се оспособува да одзема двоцифрен број (без премин); ▶ да се оспособува да собира и одзема двоцифрени броеви во ред и во колона; 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Одземање на десетки до 100 ▶ Решение ▶ Собирање двоцифрени броеви (со дополнување до полна десетка) ▶ Дај ▶ Собирање двоцифрени броеви (без дополнување на десетка) ▶ Земи ▶ Уште ▶ Доста ▶ Проверка ▶ Грулирање ▶ Одземање двоцифрен од двоцифрен број (без премин) ▶ Собирање и одземање двоцифрени броеви во ред и во колона 	
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Правење снопчиња од 10 стапчиња и други материјали и со нив илустрирање на собирање и одземање на десетки до 100. ▶ Правење снопчиња од 10 стапчиња или од други материјали-илустрирање собирање и одземање на десетки до 100. ▶ Вежби за собирање на двоцифрени броеви со дополнување на десетка преку релјефон шаблон од десет места со јасна назнака за десетката. ▶ Вежби за собирање и одземање на двоцифрени броеви преку икуствени ситуации, со запишување. ▶ Илустрирање на собирањето или одземањето без премин со слички или жетони. ▶ Вежби за одземање на двоцифрени броеви без премин, со запишување и именување. ▶ Игра продавница: Врати му кусур на купувачот. ▶ Вежби за разбирање на поимите ред и колона (редење на ученици). ▶ Учениците подредуваат коцки во редици и колони, а потоа на конкретен начин се врши собирање и одземање. ▶ Составување и решавање различни нумерички задачи (во ред и колона). ▶ Решавање на задачи со собирање и одземање преку секојдневни икуствени поими и манипулации, преку ред и колона со нумеричко запишување. ▶ Вежби за развивање способност за проверување на решението и грулирање на собироди, со употреба на единствавна/јасна текстуализација. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▶ да се оспособува да решава проблеми од секојдневниот живот; ▶ да се оспособува да врши проверка на точноста на решението на равенката со преbroјување; ▶ да се оспособи на конкретно ниво даја воочува 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Искуствени задачи (земање-давање)=(одзе-мање-собирање) ▶ Групирање собироди 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Решавање на проблемска ситуација: Во кутијата има 30 јаболка. Томи ми даде уште 10 јаболка и сега имам 40 јаболка. Колку јаболка имам во кутијата? Провери со броенje. ▶ Својствата на собирањето се илустрираат со дидактички материјали. На пр., од картички се формираат два двоцифрени броја, се запишуваат и се пресметуваат бројните изрази: $31 + 51 = 82$, а потоа се менува местото на двета собирока: $51 + 31 = 82$. ▶ Работа во групи: секоја група има еднаков број на квадрати, триаголници и правоаголници кои се изменани во една кутија. Учениците треба да пресметаат колку фигури имаат во кутијата. Така ги добиваат записите: $18 + 16 + 19 = 53$; $16 + 19 + 18 = 53$; $19 + 18 + 16 = 53$.
--	--	--

Тема 2: ФОРМИ ВО РАМНИНАТА (ориентационо 30 часа)

Цели	Содржини	Поними								
Ученикот/ученичката:										
<ul style="list-style-type: none"> ■ да препознава, именува и разликува линија, точка и отсечка; ■ да прта и означува линија, точка и отсечка; ■ да мери и споредува отсечки според должината; ■ да препознава искршена линија и да го објаснува начинот на нејзиното формирање; ■ да мери и да пресметува должина на искршена линија; ■ да означува и да именува страни и тешмиња на правоаголник, квадрат и триаголник; ■ да ги именува, разликува и да ги споредува соседните и спротивните страни на правоаголник, квадрат и триаголник; 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Линија Точка (повторување) </td><td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Линија Точка Отсечка </td><td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ Цртање линија и отсечка со линијар (на пр., улица со пепачки премин). ○ Споредување отсечки со различни должини. ○ Вежби за препознавање и разликување на линија и отсечка. ○ Вежби за определување точка на линија и отсечка. ○ Правење различни искршени линии од цевки, прст, дланка, педа). ○ Кипритчиња и сл. ○ Правење отворени и затворени линии со примена на ИКТ. ○ Пресметување на збирот на должината на искршена линија (направена од цевки или друг материјал). ○ Пр. за активност: Решавање на лавиринти и мерче на добиената искршена линија. ○ На геогабла (квадратна мрежа од шајчиња заковани на ѕтида) претставување на правоаголник, квадрат и триаголник и ги покажува нивните страни и темиња. ○ Пр. за активност: Изработка на разни фигури и цртежи од геометриски форми (пр. кука - од квадрат и триаголник, зграда - од правоаголник и квадрати за прозорци) и мерчење и споредување на истите. ○ Ги покажува соседните и спротивните страни на логички плочки, на цртеж и сл. ○ Работа со конкретни модели на правоаголник, квадрат и триаголник, на кои мери и споредува должини на страни. </td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Искршена линија (повторување) </td><td style="vertical-align: top;"> Искршена линија – отворена и затворена (повторување) </td><td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ Пресметување на збирот на должината на искршена линија (направена од цевки или друг материјал). ○ На геогабла (квадратна мрежа од шајчиња заковани на ѕтида) претставување на правоаголник, квадрат и триаголник и ги покажува нивните страни и темиња. ○ Пр. за активност: Изработка на разни фигури и цртежи од геометриски форми (пр. кука - од квадрат и триаголник, зграда - од правоаголник и квадрати за прозорци) и мерчење и споредување на истите. ○ Ги покажува соседните и спротивните страни на логички плочки, на цртеж и сл. ○ Работа со конкретни модели на правоаголник, квадрат и триаголник, на кои мери и споредува должностини на страни. </td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Соседни и спротивни страни </td><td style="vertical-align: top;"> Соседни и спротивни страни </td><td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ Пр. на активност (мерчење на разни предмети од училиницата, пр. тетратка, книга, сунѓер, табла....). ○ Со леплење волница на табла објаснување за поимос хоризонтално, вертикално, косо. </td></tr> </table>	Линија Точка (повторување)	Линија Точка Отсечка	<ul style="list-style-type: none"> ○ Цртање линија и отсечка со линијар (на пр., улица со пепачки премин). ○ Споредување отсечки со различни должини. ○ Вежби за препознавање и разликување на линија и отсечка. ○ Вежби за определување точка на линија и отсечка. ○ Правење различни искршени линии од цевки, прст, дланка, педа). ○ Кипритчиња и сл. ○ Правење отворени и затворени линии со примена на ИКТ. ○ Пресметување на збирот на должината на искршена линија (направена од цевки или друг материјал). ○ Пр. за активност: Решавање на лавиринти и мерче на добиената искршена линија. ○ На геогабла (квадратна мрежа од шајчиња заковани на ѕтида) претставување на правоаголник, квадрат и триаголник и ги покажува нивните страни и темиња. ○ Пр. за активност: Изработка на разни фигури и цртежи од геометриски форми (пр. кука - од квадрат и триаголник, зграда - од правоаголник и квадрати за прозорци) и мерчење и споредување на истите. ○ Ги покажува соседните и спротивните страни на логички плочки, на цртеж и сл. ○ Работа со конкретни модели на правоаголник, квадрат и триаголник, на кои мери и споредува должини на страни. 	Искршена линија (повторување)	Искршена линија – отворена и затворена (повторување)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пресметување на збирот на должината на искршена линија (направена од цевки или друг материјал). ○ На геогабла (квадратна мрежа од шајчиња заковани на ѕтида) претставување на правоаголник, квадрат и триаголник и ги покажува нивните страни и темиња. ○ Пр. за активност: Изработка на разни фигури и цртежи од геометриски форми (пр. кука - од квадрат и триаголник, зграда - од правоаголник и квадрати за прозорци) и мерчење и споредување на истите. ○ Ги покажува соседните и спротивните страни на логички плочки, на цртеж и сл. ○ Работа со конкретни модели на правоаголник, квадрат и триаголник, на кои мери и споредува должностини на страни. 	Соседни и спротивни страни	Соседни и спротивни страни	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пр. на активност (мерчење на разни предмети од училиницата, пр. тетратка, книга, сунѓер, табла....). ○ Со леплење волница на табла објаснување за поимос хоризонтално, вертикално, косо.
Линија Точка (повторување)	Линија Точка Отсечка	<ul style="list-style-type: none"> ○ Цртање линија и отсечка со линијар (на пр., улица со пепачки премин). ○ Споредување отсечки со различни должини. ○ Вежби за препознавање и разликување на линија и отсечка. ○ Вежби за определување точка на линија и отсечка. ○ Правење различни искршени линии од цевки, прст, дланка, педа). ○ Кипритчиња и сл. ○ Правење отворени и затворени линии со примена на ИКТ. ○ Пресметување на збирот на должината на искршена линија (направена од цевки или друг материјал). ○ Пр. за активност: Решавање на лавиринти и мерче на добиената искршена линија. ○ На геогабла (квадратна мрежа од шајчиња заковани на ѕтида) претставување на правоаголник, квадрат и триаголник и ги покажува нивните страни и темиња. ○ Пр. за активност: Изработка на разни фигури и цртежи од геометриски форми (пр. кука - од квадрат и триаголник, зграда - од правоаголник и квадрати за прозорци) и мерчење и споредување на истите. ○ Ги покажува соседните и спротивните страни на логички плочки, на цртеж и сл. ○ Работа со конкретни модели на правоаголник, квадрат и триаголник, на кои мери и споредува должини на страни. 								
Искршена линија (повторување)	Искршена линија – отворена и затворена (повторување)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пресметување на збирот на должината на искршена линија (направена од цевки или друг материјал). ○ На геогабла (квадратна мрежа од шајчиња заковани на ѕтида) претставување на правоаголник, квадрат и триаголник и ги покажува нивните страни и темиња. ○ Пр. за активност: Изработка на разни фигури и цртежи од геометриски форми (пр. кука - од квадрат и триаголник, зграда - од правоаголник и квадрати за прозорци) и мерчење и споредување на истите. ○ Ги покажува соседните и спротивните страни на логички плочки, на цртеж и сл. ○ Работа со конкретни модели на правоаголник, квадрат и триаголник, на кои мери и споредува должностини на страни. 								
Соседни и спротивни страни	Соседни и спротивни страни	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пр. на активност (мерчење на разни предмети од училиницата, пр. тетратка, книга, сунѓер, табла....). ○ Со леплење волница на табла објаснување за поимос хоризонтално, вертикално, косо. 								

		<ul style="list-style-type: none"> ■ да мери и да споредува должностини на страни на правоаголник, квадрат и триаголник; ■ да разликува хоризонтална, вертикална и коса рамнини; ■ да воочува и да именува многуаголник; ■ да одредува теме и страна на многуаголник; ■ да црта и да именува геометриски фигури: триаголник, квадрат и правоаголник според нивните елементи (страни, темиња); ■ да се оспособува да црта кружница со џестар; ■ да се оспособува да одредува центар на кружница.
	<p>Хоризонтални, вертикални и коси рамнини</p> <p>Многуаголник</p> <p>Елементи на многуаголник</p> <p>Триаголник, квадрат, правоаголник;</p> <p>Кружница и круг</p>	<p>Хоризонтална рамнина</p> <p>Вертикална рамнина</p> <p>Коса рамнина</p> <p>Многуаголник</p> <p>Теме, страна</p> <p>Центар на кружница</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Поставување предмети во хоризонтална, вертикална и коса положба. ○ Игра-кога спреме во каква положба е нашето тело, а кога одиме во каква е? ○ Со примена на ИКТ црта многуаголник ги именува неговите темиња и страни. ○ Со шема од линијар и со линијар ги црта геометриските фигури. ○ Практични активности на изработка на модели на геометриски фигури. ○ Со џестар црта кружница со различни големини. ○ Од картон прави модел на круг и црта точки што лежат во кругот.

Тема 3: МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 100 (ориентационо 42 часа)

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► да го разбира множењето како сабирање на еднакви собироди; ► да го препознава и користи знакот „.”; ► да умееш да запишеш производ на два броја; ► да знаеш да го претставиш бројниот израз со предмети; ► да се оспособува да множиш со 5, 6, 7, 8, 9 и 10 (таблично); ► да се оспособи да множи и дели со бројот 0; ► да се оспособува да го применуваш множењето со 5, 6, 7, 8, 9 и 10 во решавање на бројни изрази; ► да се оспособи да ја воочи непроменливоста на производот, независно од местото на множителите на конкретно ниво; 	<p>Содржини</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Множење ► Множење. ► Знакот „.” ► Множење со 5, 6, 7, 8, 9, 10 ► Деление со 5, 6, 7, 8, 9, 10 ► Множење со 5, 6, 7, 8, 9, 10. ► Деление ► Знакот „.” ► Деление со 5, 6, 7, 8, 9, 10 <p>Поими</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Множење ► Множење. ► Знакот „.” ► Формирање множества со ист број елементи и демонстрирање збир од еднакви собироди групирани по 1, 2 и 3 (боички, слички, жетони и сл.). ► Активности со конкретен материјал од кои се воочува непроменливоста на производот. На пр., во 5 кутии по 2 бонбончиња има исто бонбони како и во 2 кутии по 5 бонбончиња ($5 * 2 = 2 * 5$). ► Вежби за искуствено деление на одреден број елементи на исти делови, со претставување нумерички; 5 ученици треба да поделат подеднакво меѓу себе 10 бонбони. ► Вежби за множење и деление со бројот 0. 	<p>Активности и методи</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Нагледно, со специфични дидактички материјали се претставува множењето како скратено сабирање на еднакви множители, а, исто така, се претставува и нумерички. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▶ да го разбере делењето како разделување на даден број на еднакви делови; ▶ да го препознава и користи знакот „:“; ▶ да умее да запише делене на два броја; ▶ да знае да претстави броен израз со предмети; ▶ да се оспособува да ја воочи врската меѓу деленето и множеството; ▶ да се оспособува да дели со 5, 6, 7, 8, 9 и 10 (таблично); ▶ да се оспособува да го применува делењето со 5, 6, 7, 8, 9 и 10 во решавање на бројни изрази; ▶ да се оспособува да препознава цело и половина од целото (повторување); ▶ да се оспособува да препознава четвртина од целото; ▶ да се оспособува да запишува дробки: една половина и една четвртина. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Цело и половина (повторување) ▶ Четвртина од целото ▶ Четвртина 	<p>▶ Цело</p> <p>▶ Вежби за реверзибилност помеѓу множеството и делењето.</p> <p>▶ Бежби за делене на множества на ист број елементи- претставување нумерички: 25 книги се распоредуваат подеднакво на 5 полици.</p> <p>▶ Распоредување подеднакво 5 колачиња во 5 чинии.</p> <p>▶ 6 јаболка се распоредуваат во една чинија ($6 : 1 = 6$).</p> <p>▶ Со модели прикажување цело, половина и четвртина од цело. На пр.: делене на овошни плодови, лист хартија и сл.</p> <p>▶ Боене цело, половина и четвртина од квадрат, правоаголник и сл.</p>
---	---	---

Тема 4: МЕРЕЊЕ (ориентационо 18 часа)

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ да се оспособува за читане и меренje на времето со часовник; ▶ да се оспособува да ја искажува вредноста на определни предмети; ▶ да се способува да ги препознава и именува банкнотите; ▶ да се способува да ја познава вредноста на дадениот износ и да ги поставува соодветните монети; ▶ да се способува да меренијата со мерници со нестандардни мерки (педа, прсти и сл.); ▶ да се способува да мери и да споредува мерки и мерници во ЦМ; 	<p>▶ Меренje на времето: час-минута (повторување)</p> <p>▶ Банкоти</p> <p>▶ Монети</p>	<p>▶ Мерка за време - час</p> <p>▶ Мерка за време - минута (повторување)</p> <p>▶ Со здравје проблемски ситуации поврзани со пари и нивно решавање: на пр., прави ценовник на омиленни книги, купува и сл.</p> <p>▶ Бележење на цените на два артикли и пронаоѓање на вкупната вредност на истите.</p> <p>▶ Расчитување монети, на пр.: монета од 5 денари да ја расчити на $5 * 1$ денар или, пак, комбинација од монетите од 2 денари и 1 денар.</p> <p>▶ Меренje на должината и широчината на мебелот во училиницата, училишниот прибор, училишната кујна или дворот (со нестандардни мерки).</p> <p>▶ Проденување на должината на платно и меренje во сантиметри.</p> <p>▶ Со вага мери и споредува маса на различни предмети.</p> <p>▶ Активности: ја брише вредноста на електронската вага од претходното меренje за да може да измери тежина на нов предмет.</p> <p>▶ Вежби за споредување преку практични примери: еден колограм јаболка се делат на половина во 2 кесички или кутии, потоа ученикот/ученичката јаболката ги враќа во првата кесичка/кутија и повторно ги мери за да увиди дека тежината изнесува еден килограм.</p>	<p>▶ Практични активности со модел на часовник, искажување и демонстрирање на времето, прикажување на времето во дадениот момент, како и стекнување претстава за време исказано со часови и минути.</p> <p>▶ Воспоставување врска меѓу секојдневните активности и времето (распоредот).</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▶ да се оспособува да споредува и проценува должини на предмети без меренje и да врши проверка со меренje; ▶ да се оспособува да мери маса во килограми со помош на вага; ▶ да се оспособува да проценува маса во килограми и со меренje да ја проверува сопствената проценка; ▶ да се оспособува да мери течност во литри; ▶ да ја разбира плоштината како величина која се мери, се споредува и се изразува со број. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Пари (повторување) ▶ Мерење должина (повторување) ▶ Мерење маса (повторување) ▶ Мерење тачност (повторување) ▶ Плоштина на правоаголник и квадрат 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Метар, сантиметар ▶ Килограм ▶ Литар (повторување) ▶ Плоштина 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вежби: практична манипулација со Монтесори материјали. ▶ Споредување на капацитетите на два различни сада (повеќе-помалку). ▶ Употребување на полни чаши како мерна единица и приближно одредување на капацитетот на чашите. ▶ Мерење тачност со изразување во литри и именување. ▶ Практични активности за изработка на сложени фигури составени од повеќе правоаголници и квадрати, пресметување на нивната плоштина. ▶ Расклопување на картонски кутии во форма на квадар и колка и пресметување на нивната плоштина.
--	---	--	---

Тема 5: РАБОТА СО ПОДАТОЦИ (ориентационо 12 часа)

Цели	Содржини	Поними	Активности и методи
Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none"> ▶ да се оспособува да собира и да бележи податоци (изразени со цифри или со знаци-повторување). 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Прибирање, средување и пополнување 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Табела на податоци: пополнување, внесување 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вежби за создавање претстава за место за сместување податок/решение (како место кое му дава важност на податокот, на пр., решавање на задачата, избирање на решението од неколку понудени и сместување на соодветно место).

5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Предметот **математика** овозможува интегрирано планирање со наставата по предметите: *основи на природните науки, основи на ойништвеничките науки, македонски јазик, ликовно образование и физичко и здравствено образование.*

Наставните подрачја од предметот математика интегрирано планирање може да имаат со предметите: основи на природните науки и основи на ойништвеничките науки (преку употребата на сите појави, суштства, растенија и објекти кои се предмет на обуката за усвоување на собирањето и одземањето, множењето и делењето, учнето на природните броеви со броенje, како и решавање задачи поврзани со искуството, меренje на предмети од околната); ликовно образование (преку сите графички елементи кои ученикот ги употребува при пишувањето, имитирањето и предргтувањето на броевите и бројните изрази, пртање на формите во рамнината, допртување и пополнување табели); физичко и здравствено образование (преку употребата на сите движења кои ученикот ги прави при графомоторната експресија во тек на пишувањето и препишувачето-имитирањето, пртгањето и обележувањето); македонски јазик (преку допишување букви и изговарање на броевите/цифрите).

Наставната програма по предметот *математика* за V одделение на учениците со аутизам им овозможува она што го постигнале во претходните одделенија да претставува основа во запознавањето со броевите до 100, основните математички операции собирање и одземање до 100, како и основните поими од геометријата, основните мерки за должина, тежина, време, пари, дролки и друго. Имено, наставните содржини се надополнети/збогатени, наставните активности и методи-

мултилатерално поставени, а целите продолжуваат во иста насока, но сега градуирани и поставени на повисоко ниво.

Наставна форма која се применува во наставата по математика со учениците со аутизам е групната форма на работа, со напомена дека групата не треба да брои повеќе од двајца ученици, а пристапот во истата е строго индивидуализиран. Секоја група се формира според сличните можности и способности и секогаш се запазува принципот првата група да е водечка, т.е. неа ја сочинуваат учениците со аутизам кои имаат високо функционални математички способности.

Доколку програмските содржини по овој предмет и начинот на нивното реализирање се чинат неадекватни или во многу случаи непримениви, тогаш истите се адаптираат и конкретизираат до степен кој е најадекватен за ученикот/ученичката со аутизам.

Целите кои треба да се постигнат преку овие програмски содржини не го одредуваат и начинот на нивната реализација, а уште помалку се врзани за некоја временска рамка. Начинот и временската рамка во кој тие целосно или делумно ќе бидат реализирани во најголема мерка се условени од индивидуалните можности и способности на ученикот/ученичката.

Планирањето на наставата по математика треба да биде во координација со наставниот план и програмата за овој предмет и да ги опфаќа програмските содржини на сите образовно-воститни подрачја опфатени во оваа наставна програма. При одредувањето на бројот на часовите за предметните подрачја треба да се имаат предвид и специфичностите на условите за извршување на оваа настава во училиштето каде што работи наставникот-дефектолог и, пред се *приоритетното на целиите кои ученикот ќе треба да ги постигне во оваа учебна година, а, исто така, и способностите и капацитетите на ученикот со кој распореда*. Појдовна основа при планирањето треба да биде посебноста на ученикот (способноста и капацитетот), карактерот и аспекти на наставната материја, а временскиот рок да зависи од тоа. Сепак, доколку е тоа можно, се препорачува да нема впечатливо големи временски отстапки за содржинската реализација.

Наставни средстїа

- ▶ Наставни средства, материјали, опрема, прибор и други лидактички елементи и средства кои се прифатливи за учениците, кои им го привлекуваат вниманието и будат интерес кај нив, а преку кои со манипулација со нив може во најголема мера да се постигнат предвидените цели и да се подобри психофизичкиот статус на учениците;
- ▶ Монтесори материјал;
- ▶ наставни средства направени и адаптирани од наставникот (шаблони, граничици, картон-пример, покажувачи, кутии, аритметички сметала, табли, геометрички форми, средства за меренje-метри, ваги, часовници, зрна, коцки...);
- ▶ Интернет, образовни софтвери (*ToolKid, Zek brauzer* и др.);
- ▶ логичко-математички боенки, логички игри и предмети други извори на учење во непосредната околина, итн.
- ▶ аудио-визуелни средства и други средства во зависност од предметот - ЦД и др., звучна математика).

- *Наставни методи*

Наставните методи кои се применуваат во реализацијата на наставната програма претставуваат збир на методологии постапки и техники кои се користат при третман, терапија, обука, едукација или реедукација на ученици со аутизам. При употребата на истите наставникот мора да има јасна слика за ученикот/ученичката со аутизам (способности, карактеристики, специфичности, однесување, неприфатливи појави, сопствени отсталувачка и сл.). За постигањето на една цел не треба да се употребуваат сите спомнати методи, туку треба да се применуваат само некои од нив или, пак, одредена унифицирана постапка. Методите се употребуваат според обемот и карактерот на пристапот кој го нуди ученикот и специфичноста на она што треба да го научи/како да го научи. Најчесто се употребуваат следниве методи и техники: ВМ-Belgrade Integrative Method, Daily life therapy, Loowas therapy, SMM-Sistem MultiModal method, Teech method, FCT method, PECS method и други конвенционални наставно-воститни методи и пристапи.

За уситечност на употребата на методот се смета онаа йогостапка која каде ученикот со аутизам ќе придонесе за усвојување на софражи/знаење со описаното ниво на употребливост во импровизирани или реални услови.

6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАНТА НА УЧЕНИЦИТЕ

- Согледување на иницијалната состојба на ученикот (согледување на неговите претходни искуства, знаења и вештини);
- водење на портфолио за секој ученик во одделението;
- користење на евиденциони и чек листи, анегдотски белешки;
- водење разговори со ученикот за да се добијат сознанија за неговото логичко размислување при решавањето на проблемски ситуации и сл.;
- често и навремено набљудување на ученикот додека работи со конкретни предмети, средства; неделно и тематско утврдување и проверка на стекнатите знаења на крајот на тематските целини;
- користење на работни листови и тестови на знаења.

Во текот на наставната година се користи комбинирано описно и бројчано оценување, а на крајот на годината ученикот се оценува со нумерички оценки од 1 до 5.

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови за реализацијата се темели на Нормативот за простор и за наставни средства донесен од страна на Министерот за образование и наука.

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Наставата по математика во петто одделение може да ја изведува лице кое завршило:

- Филозофски факултет - Институт за дефектологија, дипломиран дефектолог;
- Дефектолошки факултет согласно Законот за основно образование.

Изготвил работна група,

координатор Марија Симонова, советник во Бирото за развој на образованието - Скопје *М.С.*

Одобрил: м-р Митко Чепларов, раководител на Сектор во Бирото за развој на образованието - Скопје *М.Ч.*



9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Наставната програма по математика за петто одделение на деветгодишното основно образование за учениците со аутизам, на предлог на Бирото за развој на образованието, ја утврди

на ден 10.05.2012

Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бр. 44-24826

15.05.2012
СКОПЈЕ г. год.

